



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ ДО НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Максим Ацевски, ПГДР, ОДР и СФЕ

Државен завод за ревизија



Скопје, 31 јануари
2018

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ ДО НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Обработката на наведената тема ќе обезбеди:
 - Основни информации за начинот на постапување при изготвувањето и доставување на ФИ до надлежните органи;
 - Кои се критериуми за постапување (законски и подзаконски акти);
 - Сетот на обрасци кои ги сочинуваат финансиските извештаи кај судовите и јавните обвинителства;
 - Периодот за кој се изготвуваат финансиските извештаи;
 - Надлежните органи до кој се доставуваат ФИ;
 - Размена на знаења и искуство

ЗАКОНСКА РАМКА/КРИТЕРИУМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Законот за буџетите;
- Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници;
- Правилник за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници;
- Законот за судовите;
- Законот за судскиот буџет, итн;



- Основен сет на финансиски извештаи кај Буџетите и БК:
 - Биланс на состојба;
 - Биланс на приходите и расходите;
 - Консолидиран биланс кој има обврска да го изготви Судскиот буџет.

Консолидираниот биланс преставува целосен преглед на приходите и расходите на единките корисници кои што се во состав на буџетскиот корисник.

Основните финансиски извештаи заедно со образложенијата кон нив ја сочинува завршната сметка.



- Биланс на состојба
- Биланс на приходите и расходите
- Структура на приходи по дејности "СПД"
- Дополнителни податоци за државна евиденција "ДЕ"
- Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи "ДБ" (до УЈП)
- Консолидиран збирен биланс
- Линк за преземање на потребните обрасци
- <http://www.crm.com.mk/DS/Default.aspx?MainId=9&nId=36>



- Рокови и надлежни органи до кои се доставуваат ФИ:
 - Судовите и ЈО ФИ ги доставуваат до:
 - ДЗР, и
 - Регистарот за годишни сметки најкасно до **28** февруари;
 - образец ДБ за оданочување на непризнаени расходи до УЈП и
 - воедно судовите имаат обврска да достават ФИ до Судскиот буџет најкасно до **1** март;
 - Судскиот буџет доставува консолидирана завршна сметка најкасно до **31** март тековната година за претходната година.

ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ИЗВЕШТАИ



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Обврски за известување до надлежните органи:
 - Судскиот буџетски совет е должен најмалку еднаш годишно да доставува извештај за извршувањето на судскиот буџет до Министерството за финансии, Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија;
 - Најдоцна до 1 март во тековната година претседателот на судот е должен до Судскиот совет на Република Македонија да достави извештај за реализацијата на програмата за работа за претходната календарска година;

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СОГЛАСНО ЗЈВФК



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Буџетските корисници од прва линија од областа на законодавната, извршната и судската власт освен ДЗР, фондовите и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје имаат обврска до ЦЕ за хармонизација најдоцна до 10 мај да достават годишен финансиски извештај;
- **Годишниот финансиски извештај содржи:**
- Извештај за планирани и потрошени средства по ставки (споредбен табеларен приказ);
- Извештај за реализирани програми, проекти и договори;
- Годишни сметки или консолидирана годишна сметка;
- Извештај за спроведените самопроцени (резултати од самопроцените кои не се целосно позитивни, коментари на раководителот на субјектот кои се однесуваат на препораките од самопроценките и мислење за финансиското управување и контрола);
- Изјава за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли;
- Извештај за активностите за воспоставување и развој на ФУК;
- Извештај за извршените ревизии и активности на внатрешната ревизија.

Скопје, 31 јануари

2018

ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИ



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Утврдување и пренос на расходите од класата 4 преку с/ката 791
- Утврдување на приходите и разликата меѓу приходите и расходите и пренос на разликата од с/ката 791 на с/ката 800

ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИ



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

➤ Книжење:

■ $791/4 = 7.570.000$

➤ Книжење:

■ $711-761/791 = 7.620.000$

■ $791/800 = 50.000$

РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Книжење:
 - $800/809 = 50.000$
 - $809/821 = 50.000$
 - $821/296 = 50.000$
- Составување на обрасците

Подготвителни работи



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

- Да се провери дали хронолошки се прокнижени сите документи, како и да се изврши усогласување на аналитичката со синтетичката евиденција;
- Врз основа на Одлуката на раководителот на субјектот (претседателот на судот/јавниот обвинител) за извршениот попис за 2017 год. да се спроведат сите книжења;
- Да се пресмета амортизација за 2017 год;
- Да се пресмета ревалоризација за 2017 година;
- Да се изврши книжење на резултатот и ефектите од ревалоризацијата за 2017 година.



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ПРАШАЊА ? ? ?





ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Ви благодарам на вниманието

КОНТАКТ :

maksim.acevski@dzt.gov.mk

ИНФО : www.dzt.gov.mk



www.shutterstock.com - 61749817